

UDK 271.2

ISSN 1409-5483

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ  
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ  
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ**

# ГОДИШЕН ЗБОРНИК

## КНИГА 23-24



**СКОПЈЕ, 2017/2018**

Годишен зборник бр. 23-24  
2017 – 2018

Редакциски одбор:

Д-р Ѓоко Ѓорѓевски, главен и одговорен уредник  
Д-р Ратомир Грозданоски  
Д-р Милан Ѓорѓевиќ

Секретар:  
Д-р Дејан Борисов

Лектура и компјутерска подготовка:  
Зорица Велкова

Печат: Контура – Скопје

Тираж: 100 примероци

Скопје, 2017 – 2018

ВИКТОР НЕДЕСКИ

**ИСХОДЕЊЕТО НА СВЕТИОТ ДУХ ВО УЧЕЊЕТО  
НА СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ И УЛОГАТА НА ДУХОТ  
ВО СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКОТ**

Придонесот на свети Атанасиј Велики во делот на систематизирањето на вистината за Синот – воплотеното Слово Божјо, е главниот белег на неговото богословие. Но, неговата богословска мисла не завршува тука. Великиот епарх е силно присутен, најмногу преку неговите творби, и во богословските дискусиии кои следуваат. Еден од следните проблеми кои ја потресоа Цркватај е Душеборството како наследник на Аријанството. Не прифаќајќи никаква поделба или подредување во Света Троица, иако изгонет од својата катедра, свети Атанасиј не задоцни опширно да го изложи православното учење за Светиот Дух, по срдечната молба на неговиот пријател Серапион епископ Тмуитски. Употребувајќи многубројни библииски извадоци, свети Атанасиј на нему својствениот начин ги изнесува аргументите за божеството на Светиот Дух, покажувајќи ја со тоа прелеста на оние кои ја разделуваат Светата, Единосушна, Животворна и Неразделна Троица.

Значајно е да се напомене и тоа дека овие посланија до Серапион претставуваат мошне рано систематизирано и опширно светоотечко изложување на учењето за Светиот Дух, и затоа е значајна основа за подоцнежната отчека книжевност поврзана со Пневматологијата, главно на Кападокијците, но и на Александристите отци. Затоа и богословското значење на овие посланија е големо<sup>1</sup>.

Значајно богословско прашање воопшто, а особено во учењето на свети Атанасиј Велики изразено во посланијата до Серапион е: Каква е состојбата на Светиот Дух во Света Троица? Најпрво, спротивно на секаков вид севе-

---

<sup>1</sup> Според свети Григориј Богослов, свети Атанасиј Велики е првиот кој се осмелил јасно и отворено да ја изложи вистината за Светиот Дух: „πολλῶν μὲν ὄντων τῶν περὶ τὸν Υἱὸν ὀφρώστοιντων, πλειόνων δὲ τῶν περὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἐνθα καὶ τὸ ἡπτον ἀσεβεῖν εὐδέβεια ἐνομίσθη, ὀλίγους δὲ τῶν κατ' ἀμφότερα ὑγιαίνοντος· πρῶτος καὶ μόνος, ἢ κομιδῆ σὸν ὀλίγοις ἀποτολμᾶ τὴν ἀλήθειαν σαφῶς οὐτωσὶ καὶ διαρρήδην“ (Григорију Θεολόγου, *Εγκώμιον εἰς Μέγαν Αθανάσιον*, PG 35, 1121C).

лијанизам, свети Атанасиј ја нагласува „личноста“ на Светиот Дух; потенцира дека „*и Свейтиош Дух не е нейосиоечки, штуку висийински суишесијува и љребива*“<sup>2</sup>. Исто така во овие посланија се отвора прашањето и за улогата на Светиот Дух во потполноста на Света Троица, а не само во домостројот Божји (Θεία Οικονομία)<sup>3</sup>. Што се однесува на темата за „исходењето“ на Светиот Дух, иако постојат потешкотии во утврдувањето на учењето за исходењето на Духот во оваа рана фаза на Пневматологијата, сепак, свети Атанасиј цврсто останува на ставот за врската на Духот „од“ (έκ) божеството на Отецот: „*За Свейтиош Дух, йак, се вели дека Тој е од Бога*“<sup>4</sup>. Поретко во овие посланија се спрекава и предлогот „во“ (ἐν). Во секој случај, постои јасно настојување за вклучување на Духот во Божеството<sup>5</sup> и во Отецот: „*кајсано е дека е во самиот Бог и од самиот Бог*“<sup>6</sup>. Оваа врска, исто така, се изразува и како показател на единство<sup>7</sup>.

Во оваа рамка се испитува и единствената врска на Духот со Синот во богословието на свети Атанасиј. Духот е неразделен од Словото<sup>8</sup>; „*ако, йак, учесијуваме во Духот, Го имаме Синош, а имајќи Го Синош, Го имаме Духот*“<sup>9</sup>. Свети Атанасиј продолжува понатака, со цел да го претстави Духот како образ на Синот<sup>10</sup>. Овој однос е изразен со уште појасна терминологија: „*А бидејќи Синош е од Оштецот, иси (ἴδιον) со Очеваша сушина, неойходно и Духот Кoj се вели дека е од Оштецот, е еднаков ио сушина со*

<sup>2</sup> „καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον οὐκ ἀνύπαρκτόν ἐστιν, ἀλλ’ ὑπάρχει καὶ ὑφέστηκεν ἀληθῶς“ Епистолή прós Серарапион A', 28 PG 26, 596B.

<sup>3</sup> Епистолή прós Серарапион A', 25 PG 26, 589B: „Ο δὲ Κύριος εἱρηκε Πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ Παράκλητον εἶναι τὸ Πνεῦμα· ἐξ οὗ δείκνυνται τελείαν εἶναι ἐν τούτῳ τὴν Τριάδα. Ἐν τούτῳ γ' οὖν ὁ λόγος τὴν κτίσιν δοξάζει, θεοποιῶν δὲ καὶ νίοποιῶν προσάγει τῷ Πατρὶ“.

<sup>4</sup> „Ἐκ δὲ τοῦ Θεοῦ λέγεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον“ Епистолή прós Серарапион A', 22 PG 26, 581A.

<sup>5</sup> Епистолή прós Серарапион A', 12 PG 26, 561B: „Τὸ ἄρα τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα οὐκ ὅν εἴη ἀγγελος, οὐδὲ κτίσμα, ἀλλ' ἴδιον τῆς θεότητος αὐτοῦ“.

<sup>6</sup> „ἐν αὐτῷ τῷ Θεῷ καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ εἱρηται“ Епистолή прós Серарапион A', 25 PG 26, 588C.

<sup>7</sup> Епистолή прós Серарапион A', 12 PG 26, 561A: „ἀλλὰ ἀνω τῇς κτίσεώς ἐστιν, ἡνωμένον τῇ θεότητι τοῦ Πατρός“.

<sup>8</sup> Cf. Епистолή прós Серарапион A', 31 PG 26, 601.

<sup>9</sup> „Τοῦ γὰρ Πνεύματος μετέχοντες, ἔχομεν τὸν Υἱὸν, καὶ τὸν Υἱὸν ἔχοντες, ἔχομεν τὸ Πνεῦμα“ Епистолή прós Серарапион A', 4 PG 26, 641C – D.

<sup>10</sup> Cf. Епистолή прós Серарапион A', 25 PG 26, 588C - 589C.

*Синоӣ“<sup>11</sup>. Истото се покажува и при апофатички пристап: „Иако Духоӣ не се нарекува Син, тој не е наѓвор од Синоӣ“<sup>12</sup>.*

Поведени од овие и слични фрази и изрази, некои истражувачи презентираат став дека во учењето на свети Атанасиј се препознава догмата за двојното исходење на Светиот Дух „ex patre filioque“. Така, помеѓу истражувачите на овие посланија и на другите дела на свети Атанасиј се развива силна дискусија во врска со толкувањето на неговото учење за начинот на исходење на Светиот Дух. Значајно е да се забележи дека одлучувачка улога во повеќето случаи има конфесионална позадина на самите истражувачи, што секако не е случајно. Тоа се случува бидејќи во делата на свети Атанасиј може да се најдат сите оние елементи кои во согласност со прирачниците за догматско богословие на Римокатоличката црква го потврдуваат учењето за filioque<sup>13</sup>. Доказите кои се потребни според еден ваков прирачник се овие три: а) Светиот Дух се прима од Синот, б) се испраќа преку Синот, и в) се нарекува Дух на Синот или на Христа. Сите три елементи се содржани во Пневматологијата на свети Атанасиј, но не треба да забораваме дека неговата Пневматологија е посебно развиена во споредба со подоцните времиња.

Во продолжение ќе ги презентираме мислењата за ова прашање на најзначајните западни истражувачи на овие посланија, од кои едни се поумерени, додека други во учењето на свети Атанасиј за Светиот Дух препознаваат јасен став за двојно исходење. Така, Љубон забележува дека имајќи го предвид времето, не може изрично да се пропагира ставот за постоење на „filioque“ во учењето на свети Атанасиј<sup>14</sup>. Со ова мислење се поклопуваат и ставовите на Квестен, кој смета дека иако свети Атанасиј не учи јасно дека Светиот Дух исходи од Синот, сепак кaj него нема ниту индикации дека тој се противи на едно такво учење<sup>15</sup>.

Шепланд исто така е поумерен и смета ваквото учење не може јасно да се препознае во делата на свети Атанасиј. Така, според неговото мислење би можело да се каже дека ставовите на свети Атанасиј не водат

<sup>11</sup> „Εἰ δὲ ὁ Υἱὸς, ἐπειδὴ ἐκ τοῦ Πατρός ἔστιν, ἴδιος τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἔστιν, ἀνάγκη καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Θεοῦ λεγόμενον, ἵδιον εἶναι κατ' οὐσίαν τοῦ Υἱοῦ“ Επιστολή πρός Σεραπίωνα Α’, 25 PG 26, 588C - 589A.

<sup>12</sup> „Εἰ καὶ Υἱὸς οὐκ ὄνομάσθη τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἔκτος τοῦ Υἱοῦ“ Επιστολή πρός Σεραπίωνα Δ’, 4 PG 26, 641C.

<sup>13</sup> Пресб. Хр. Филиотес-Влахáбас, *Η περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλία του Μ. Αθανασίου*, Θεσσαλονίκη 2004, 183.

<sup>14</sup> „ex patre filioque ou ab utroque“ J. Lebon, „Athanasie d’Alexandrie, Lettres à Serapion sur la Divinité du Saint – Esprit (Introducion et la traducion)“, SCH 15 (1947), 77.

<sup>15</sup> J. Quasten, *Patrology*, Westminster 1963, τ. 3, 77.

целосно кон оваа насока, туку едноставно во нив може да се препознае ставот дека Духот „го должи“ своето съществување на Отецот, исто како што и Синот, и дека Духот е толку многу близок и соединет со Синот, колку и Синот со Отецот. Доколку е целосно разбираливо дека Духот е Бог, прашањето за тоа како произлегува од Бога има второстепено значење и нема потреба да се навлегува во тоа<sup>16</sup>. Меѓутоа, како западен богослов нема да прескокне да каже дека и покрај фактот што свети Атанасиј не учи јасно за „*filioque*“, доколку се направи подлабока анализа на неговото учење, ќе се покаже дека двојното исходење за него е реалност<sup>17</sup>.

Исто така, Шепланд ја пропагира теоријата дека свети Атанасиј ги поистоветува исходењето и икономиското испраќање на Светиот Дух во светот. Ова негово мислење е засновано на толкувањето на извадоците Јн. 16, 14 и Јн. 20, 22 од страна на свети Атанасиј. Така, иако толкувањето на овие извадоци што го дава светиот писател се движки околу икономиското испраќање, Шепланд смета дека свети Атанасиј не прави разлика помеѓу исходењето и испраќањето, потпирајќи се на фразата: „*и оīкако дувна им Го даде од себе на ученициī*“<sup>18</sup>. На друго место, со несигурност ќе заземе став дека испраќањето на Светиот Дух од Синот го опфаќа и Неговото исходење од Синот<sup>19</sup>.

Еден друг истражувач, Кембал<sup>20</sup>, исто така во споменатиот извадок гледа основа за учењето за двојното исходење. Како важен и критичен го гледа и извадокот PG 26, 588C – 589A. Врз основа на оваа споредба, тој го поставува прашањето: Штом Светиот Дух исходи од Отецот, зошто да не исходи и од Синот? Но, како и Шепланд, и Кембал е согласен дека свети Атанасиј го остава отворено прашањето и не се занимава со исходењето, туку со докажување на божеството на Светиот Дух.

Според мислењето, пак, на Палмери<sup>21</sup>, во овие посланија на свети Атанасиј постојат аргументи кои го втемелуваат учењето за исходење на Свети-

---

<sup>16</sup> C. R. B. Shapland, *The Letters of Saint Athanasius concerning the Holy Spirit. Translated with Introduction and Notes*. London: Epworth Press 1951, 41–42.

<sup>17</sup> C. R. B. Shapland, *The Letters of Saint Athanasius concerning the Holy Spirit. Translated with Introduction and Notes*. London: Epworth Press 1951, 119, υπος. 4.

<sup>18</sup> „καὶ ἐμφυσήσας δέδωκεν ἐξ αὐτοῦ τοῦτο τοῖς μαθηταῖς“ *Επιστολὴ πρὸς Σεραπίωνα Γ'*, 1 PG 26, 625 A.

<sup>19</sup> C. R. B. Shapland, *The Letters of Saint Athanasius concerning the Holy Spirit. Translated with Introduction and Notes*. London: Epworth Press 1951, 119, υπος. 17.

<sup>20</sup> G. Campell, „The doctrine of the Holy Spirit in the Theology of Athanasius“, *SJT* 27 (1974), 434–438.

<sup>21</sup> Palmeri, „Esprit-Saint“, *DTC* 5, 1, 1913, 776–779.

от Дух и од Синот. Како основни аргументи ги наведува двата „класични“<sup>22</sup> кои ги спомнавме претходно. Така, ја поставува паралелата која ја прави свети Атанасиј: Отец – Син и Син – Свет Дух.

Тикеронт како аргумент за исходењето на Светиот Дух и од Синот го поставува извадокот: „сè што има [Духоӣ] е од Синоӣ“<sup>23</sup>. Поле го дополнува овој став со евангелскиот извадок: „сè што има Отиецоӣ, Мое е“<sup>24</sup>. Но, толкувајќи до свеќи Атанасиј со оваа логика се стигнува до безизлез. Така, доколку со оваа логика се разледа извадокот: „И како што вели Синоӣ, 'сè што има Отиецоӣ, мое е' таака сејто ова до наодаме ѹреку Синоӣ во Духоӣ“<sup>25</sup>, се доаѓа до заклучок дека штом Светиот Дух има сè што има Отецот, тогаш Духот може да го раѓа и Синот, но и да исходи од Себеси. Така, се доаѓа до заклучок дека како овој извадок така и сличните на него го потенцираат природното единство на Отецот и Синот, а не мешањето и слевањето на особините на лицата, за кои како што покажавме погоре свети Атанасиј прави едно почетно разликување.

Ова се главните аргументи на пропагаторите на тезата дека свети Атанасиј учи за двојно исходење на Светиот Дух. Во однос на ова прашање, православните богослови ги сметаат за проблематични некои од генералните карактеристики на западното богословие кои водат кон ваквите заклучоци. Така, православните богослови воведуваат еден основен принцип кој е разликувањето на суштината и енергиите Божји. Ова разликување претставува основен принцип кој преовладува во богословието на свети Атанасиј<sup>26</sup>. Од ова основно разликување произлегува и разликувањето помеѓу теологијата и икономијата (домостројот). Како што забележува Н. Мацукас, православното богословие се занимава повеќе со божествената икономија, односно со едергите Божји во тварта и во историјата, а помалку со самата тријадолшка догма<sup>27</sup>.

Со ова значење свети Атанасиј го користи изразот: „ιςτὴ υὸ συστῆνα“ (ιδίος τῆς οὐσίας), за да го истакне единството на суштината. Со истата логи-

<sup>22</sup> „Εἰ δὲ ὁ Υἱὸς, ἐπειδὴ ἐκ τοῦ Πατρός ἔστιν, ιδίος τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἔστιν, ἀνάγκη καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Θεοῦ λεγόμενον, ιδίον εἶναι κατ' οὐσίαν τοῦ Υἱοῦ“, Επιστολή πρός Σεραπίωνα Α', 25 PG 26, 588C - 589A. Кај „Εἰ καὶ Υἱὸς οὐκ ὄνομάσθη τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἐκτὸς τοῦ Υἱοῦ“, Επιστολή πρός Σεραπίωνα Γ', 4 PG 26, 641C.

<sup>23</sup> „ἄ ἔχει [τὸ Πνεῦμα] τοῦ Υἱοῦ ἔστιν“ Επιστολή πρός Σεραπίωνα Γ', 1 PG 26, 628A.

<sup>24</sup> Јн 16, 15.

<sup>25</sup> „Καὶ ὥσπερ ὁ Υἱὸς λέγει, 'Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ ἔμά ἔστιν', οὕτως ταῦτα πάντα διὰ τοῦ Υἱοῦ εὑρήσομεν ὅντα καὶ ἐν τῷ Πνεύματι“ Επιστολή πρός Σεραπίωνα Γ', 1 PG 26, 625B.

<sup>26</sup> Г. Х. Зафеврети, „Ο Λόγος του Θεού πηγή ζωής κατά τον Μ. Αθανάσιο“, Θεολογία, 54 (1983), 626

<sup>27</sup> Ν. Ματσούκα, „Η Οικονομία του Αγίου Πνεύματος“, στο Συλλογικό τόμο „Ἐλθε Πνεύμα ἄγιον ανακαίνισον πάσαν την κτίσιν“, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1991, 82.

ка и свети Кирил Александриски го нарекува Светиот Дух „*иσῖν σοι Σινοῦ*“ (*ἴδιον τοῦ Υἱοῦ*) – израз кој Теодор Кирски го смета за неблагочестив, бидејќи го разбира во рамките на теологијата, а не на икономијата, како што впечатливо забележува Д. Јаљу<sup>28</sup>.

Така, и свети Атанасиј Велики богослови имајќи ја како основа божествената икономија и затоа критичните места треба да се разбираат врз основа на овој критериум. Со други зборови, тој зборува за испраќањето на енергиите Божји, а не за внатретроичните врски. За самата Света Троица свети Атанасиј зборува само кога сака да ги нагласи нејзиното единство и нејзината единосушност. Користејќи ја оваа логика, православните богослови Ламински и Евдокимов правилно го толкуваат извадокот „*за кој се вели дека исходи од Отчејот, висштински сјае и се исираќа и се дава од Словото, за Кое исйоведаме дека е од Отчејот*“<sup>29</sup> и никако не ги поистоветуваат исходењето и испраќањето на Духот<sup>30</sup>. Овој извадок е особено значаен за православното богословие зашто мошне јасно ги разликува исходењето и испраќањето.

Како дополнителни аргументи за разликата помеѓу врските Отец – Син и Син – Дух во богословието на свети Атанасиј, Филиотис ја наведува употребата на предлогот „од“ (ἐκ) во првиот случај, додека во вториот го користи предлогот „во“ (ἐν). Секако, постои еден случај во кој светиот отец го користи предлогот „од“ (ἐκ) за врската Син – Свет Дух<sup>31</sup>. Но, тоа се случува под влијание на Светото писмо, кое во извадокот Јн. 16, 14, зборува дека Духот се прима од (ἐκ) Синот, што секако се однесува на начинот на кој Бог дејствува во светот<sup>32</sup>.

Уште еден аргумент против „*filioque*“ во учењето на свети Атанасиј е тоа што тој не го употребува терминот „исходење“ (ἐκπόρευσις) во однос на Синот, туку само во однос на Отецот, што го изразува фактот дека Отецот е единствениот извор на Синот и на Светиот Дух. Само за споредба, учењето на свети Василиј Велики како и на другите Кападокијци во врска со ова прашање е поразвиено и појасно. Но, и свети Василиј не навлегува

<sup>28</sup> Δ. Λιάλιον, *Ερμηνεία των Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας*, εκδ. Πουργαρά, Θεσσαλονίκη 1994, τ. B, 280.

<sup>29</sup> „ἐκ Πατρὸς λέγεται ἐκπορεύεσθαι, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ Λόγου τοῦ ἐκ Πατρὸς ὁμολογουμένου ἐκλάμπει, καὶ ἀποστέλλεται, καὶ δίδοται“ *Επιστολή πρός Σεραπίωνα Α'*, 20 PG 26, 580A.

<sup>30</sup> Π. Ευδοκίμοφ, *Το Αγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη παράδοση*, метафор. Στ. Κ. Πλευράκη, Θεσσαλονίκη 1991, 71.

<sup>31</sup> „Παράκλητος ... ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν· καὶ ἐμφυσήσας δέδωκεν ἐξ αὐτοῦ τοῦτο τοῖς μαθηταῖς“, *Επιστολή πρός Σεραπίωνα Γ'*, 1 PG 26, 625A.

<sup>32</sup> X. Φιλιότη-Βλαχάβα, *Η περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλία του Μ. Αθανασίου*, Θεσσαλονίκη 2004, 201–202.

длабоко во начинот на исходење и забележува дека Светиот Дух исходи од Отецот неискажливо<sup>33</sup>, односно исходењето го означува односот, но начинот на суштествување останува неискажлив: „И не само ог ова се ѹокажсува дека учестирува во нивната йуриода, штуку и ог тоа што се вели дека е ог Бога; не како што се е ог Бога, штуку како произлезен ог Бога, не роден како Синоќ, штуку како здив ог Невидима усна. Секако, не треба усна да ја сфаќаме како орган Божји, ниту Духот како здив кој излегува, штуку и усна да ја разбереме боголично, и Духот како жива суштина и Господар на освештувањето. Така се изразува и сопственоста и се зачува неискажливоста на начинот на љубите“<sup>34</sup>.

Од сето она што беше изложено погоре, се доаѓа до заклучок дека постојат вистински потешкотии во утврдувањето на учењето за исходењето на Духот во оваа рана фаза на Пневматологијата, па последователно и во учењето на свети Атанасиј Велики. Она што останува факт е дека целта на свети Атанасиј во овие посланија во никој случај не било прашањето за исходењето, туку докажување на божеството на Светиот Дух, врз основа на библиските и преданиските принципи. Главната причина поради која се разидуваат ставовите на современите источни и западни истражувачи околу прашањето за исходењето на Светиот Дух во овие посланија не е учењето на свети Атанасиј само по себе, туку подоцните богословски принципи според кои истражувачите се раководат, а кои различно ќе се развиле во источната и во западната богословска традиција. За да се покаже дека во фокусот на свети Атанасиј покрај докажувањето на божеството на Светиот Дух, е и икономиската дејност на Духот во светот, во продолжение ќе биде разгледан сотиролошкиот контекст на теологијата на свети Атанасиј за Светиот Дух.

Богословието на свети Атанасиј Велики во својата севкупност има една и единствена крајна цел: потврдување на човечкото спасение. Црквата не е философски систем туку порака за спасение и избавување<sup>35</sup>. Исповедањето на божеството на Светиот Дух не само што ја потврдува троичната догма, туку претставува потврда и на тајната на обожувањето на човекот. Така,

<sup>33</sup> М. Василеји, *Ομιλία ΚΔ' Κατά Σαββελιανών και Αρείου* 7, PG 31, 616.

<sup>34</sup> „Καὶ οὐκ ἐντεῦθεν μόνον τῆς κατά τὴν φύσιν κοινωνίας αἱ ἀποδείξεις, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ εἴναι λέγεται· οὐχ ὡς τὰ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοῦ Θεοῦ προελθόν· οὐ γεννητῶς ὡς ὁ Γίος, ἀλλ᾽ ὡς πνεῦμα στόματος αὐτοῦ. Πάντως δέ οὗτε τὸ στόμα μέλος, οὗτε πνοή λυόμενη τὸ Πνεῦμα, ἀλλά καὶ τὸ στόμα θεοπρεπῶς, καὶ τὸ Πνεῦμα οὐσία ζῶσα, ἀγιασμοῦ κυρία, τῆς μέν οἰκειότητος δηλούμενης ἐντεῦθεν, τοῦ δέ τρόπου τῆς ὑπάρχεως ἀρρήτου φυλασσομένου“ М. Василеји, *Περί Αγίου Πνεύματος*, 18, 46, PG 32, 152B.

<sup>35</sup> Θ. Ζήση, „Ο Μέγας Αθανάσιος ως πηγή της περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλίας του Μ. Βασιλείου“, *TEMA*, 215.

освен онтолошкото потврдување, повеќето од карактеристиките на Духот се однесуваат на Неговото дејствување. Во овој контекст Тој се нарекува со традиционалното именување „Дух на осветувањето и обновувањето“<sup>36</sup>. свети Атанасиј се обидува да покаже дека со воплотувањето на Словото се отвора една нова перспектива за човештвото, и започнува нова врска помеѓу човекот и Светиот Дух. Во тој контекст, светиот отец вели: „и *ποραδι* *τῶος* *Слово**ῦ* и *Синой* на *Οὐμεῖοῦ* *соединувајќи* се со *ἷλοῖ*, *στᾶνα* *ἷλοῖ*, *сопр-* *шен* *човек*, за *λύξεῖο* *согодинейши* со *Духоῖ* да *станат* еден *Дух*“<sup>37</sup>. Со други зборови, од тутка па натаму Светиот Дух во Словото кое стана човек го има центарот на своето дејствување<sup>38</sup>.

Следејќи го Ориген, иако со друг осврт, свети Атанасиј го поврзува Духот со светоста и со осветувањето, а исто така и со она што го изразува доктимското именување „животворен“ (*ζωοποιόν*). Карактеристично за свети Атанасиј е тоа што осветувањето се поима повеќе од онтолошки, отколку од етички аспект и се разбира како учество во Духот. Овој став на светитецот се гледа уште во *Прво* слово *ἱροῖς* *арийанци**ῆ*, во кое карактеристично забележува: „Оние на кои им рече: ‘јас реков, божови *същие*’, *ὅτι* *добија* *овој* *дар* *οὗτοῦ* *Οὐμεῖοῦ* *ἱρέκу* *Свейтиоῖ* *Дух*, *само* *зай**τοα* *и**πο* *заедничар**αῖ* *со* *Слово**ῦ*“<sup>39</sup>. Следствено, цел на делото на нашето спасение кое го започна Христос е да го прифатиме Светиот Дух. Никој друг не можеше да го направи човекот учесник во Светиот Дух, освен Синот Божји, кој е образ на Отецот. Така, Духот е „*ονοյ* *и**πο* *не* *се* *осветува* *οὗτοῦ* *друг**ῶν*, *и* *не* *е* *ἱριчесник* *во* *осветувањето*, *πλуку* *во* *Недо* *се* *ἱричес**πυва**αι* *и* *ἱρέκу* *Недо* *се* *осветува**αι* *и* *сийе* *πλуари*“<sup>40</sup>. Овде свети Атанасиј го застапува истиот поглед со Ориген за осветувачкото дејство на Светиот Дух, без секако да Го ограничува на светителите. Ова осветување исто така е и учество во Бога<sup>41</sup>. Свети Атанасиј вели дека како што Синот е еден и Тој е животот Слово, така треба да биде една, совршена и целосна „*Недова**πα* *осветува**чка* *и* *ἱρосветува**чка* *живо-*

<sup>36</sup> „Πνεῦμα ἀγιωσύνης καὶ ἀνακαινώσεως“ *Επιστολή πρός Σεραπίωνα A*, 22 PG 26, 581C.

<sup>37</sup> „καὶ διά τοῦτο ὁ Λόγος καὶ Υἱὸς τοῦ Πατρός ἐνώθεις σαρκί, γέγονε σάρξ, ἀνθρωπὸς τέλειος, ἵνα οἱ ἀνθρώποι ἐνώθεντες Πνεύματι, γένωνται ἐν Πνεύματι“ *Περί Ενσαρκ. Επιφ.* 8, PG 26, 996C.

<sup>38</sup> Δ. Στανιλός, *Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Λογοτακή Θεολογία*, ΑΡΜΟΣ, Αθήνα 1990, 72.

<sup>39</sup> „Τὰ δ’ ἄλλα, οἷς εἶπεν, Ἐγὼ εἶπα· Θεοί ἔστε, μόνον μετοχῇ τοῦ Λόγου διὰ τοῦ Πνεύματος ταύτην ἔχουσι τὴν χάριν παρὰ τοῦ Πατρός“ *Κατά Αρειανόν A*, 9 PG 26, 29A.

<sup>40</sup> „Τὸ τοίνυν μὴ ἀγιαζόμενον παρ’ ἑτέρου, μηδὲ μετέχον ἀγιασμοῦ, ἀλλ’ αὐτὸ μεθεκτὸν ὃν, ἐν φῷ καὶ τὰ κτίσματα πάντα ἀγιάζεται“ *Επιστολή πρός Σεραπίωνα A*, 23 PG 26, 584B.

<sup>41</sup> „Καὶ διὰ τοῦ Πνεύματος λεγόμεθα πάντες μέτοχοι τοῦ Θεοῦ“ *Επιστολή πρός Σεραπίωνα A*, 24PG 26, 585B.

*творна енергија и Недовиот дар*<sup>42</sup>, мислејќи на Духот. Карактеризирањето на Духот како осветувачка, просветувачка и животворна енергија, се поврзува со кажаното за осветувањето на созданијата и ангелите и го покажува начинот на кој свети Атанасиј го разбира учеството на Духот во созданијата.

Обожувањето на човекот е нераскинливо поврзано со тајната на воплотувањето на Словото. Но, тоа во никој случај не значи дека се потценува особената улога на Духот во домостројот на спасението. Во овој контекст се јавува и значењето на обожувањето кое свети Атанасиј го користи како сотириолошки аргумент кога зборува за Синот, а сега тоа важи и за Светиот Дух. Во делата на свети Атанасиј може да се забележи еволутивно движење во врска со особената улога на лицата на Синот и Светиот Дух во делото на обожувањето на човекот. Во неговото рано дело *За вочовечувањето на Словото* (*Περὶ Ενανθρωπήσεως τοῦ Λόγου*) акценот е ставен на делото кое го врши Синот. Во *Словото ѝ придава аријанциите* (*Κατά Αρειανών Λόγους*) постои јасно поврзување со обожувачката енергија на Духот, кое подетално и поопширно се развива и анализира во *Посланијата до Серапион* (*Επιστολές πρὸς Σεραπίωνα*)<sup>43</sup>. *Божеското на Свештот Дух е задолжителен преуслов за очиљедната реалност на обожувањето. Ако Свештот Дух беше создание, тогаш немаше да има никакво учество на Бога во Него. Така, доколку сме обединети во едно создание, а не во Бога, тогаш би требало да бидеме шуѓи на божеското природе, бидејќи не учествуваме во неа*<sup>44</sup>. Покрај клучната улога на Духот, „обожувањето“ е дело на Света Троица. *Свешти Атанасиј ова тој објаснува на следниов начин: „во Кодо [во Духот] и Словото ги обожува созданијата. А во Оној во Кодо се обожува тваријата, Тој не може да биде највор од Очевото Божеското“*<sup>45</sup>.

Само за споредба, свети Василиј го нагласува единството на трите личности на Света Троица во нивното учество во созданието, и за него Отецот е причина за создавањето, Синот е создател, а Духот е усвршувач. Во научната јавност постојат поделени мислења во однос на осветувачкото дејствување на Светиот Дух во богословската мисла на свети Атанасиј. Така, Хаистинг се обидува да покаже дека во системот на свети Атанасиј не постои посебно осветувачко дејствување на Духот и дека кога тој зборува за осветување од Духот, тоа го поврзува со дејствувањето на Синот и генерал-

<sup>42</sup> „ἡ ἀγαστικὴ καὶ φωτιστικὴ ζῶσα ἐνέργεια αὐτοῦ καὶ δωρεά“ *Επιστολή πρὸς Σεραπίωνα A*, 20 PG 26, 580A.

<sup>43</sup> Пресв. Хр. Филипот-Влачаша, *Η περὶ Αγίου Πνεύματος διδασκαλία του Μ. Αθανασίου*, Θεσσαλονίκη 2004, 228.

<sup>44</sup> Cf. *Επιστολή πρὸς Σεραπίωνα A*, 24PG 26, 585B.

<sup>45</sup> „ἐν ᾧ καὶ τὰ γενητὰ ὁ Λόγος θεοποιεῖ. Ἐν ᾧ δὲ θεοποιεῖται ἡ κτίσις, οὐκ ἀν εἴη ἐκτὸς αὐτὸς τῆς τοῦ Πατρὸς θεότητος“ *Επιστολή πρὸς Σεραπίωνα A*, 25 PG 26, 589B - C.

но со заедничкото дејствување на Света Троица<sup>46</sup>. Според о. Теодор Зисис, Хаинстинг греши во однос на тоа, бидејќи во однос на дејствувањата на Духот, овие двајца мажи (Атанасиј и Василиј) своите ставови ги засноваат на учењата на Ориген, свети Григориј Чудотворец, Евсевиј Емески и Кирил Ерусалимски, и воопшто на Александристкото богословие<sup>47</sup>. Разликата помеѓу учењето на свети Василиј и свети Атанасиј во оваа точка е во тоа што свети Атанасиј не посветува особено внимание на начинот на кој Духот ги осветува созданијата, што, пак, го прави свети Василиј. Меѓутога, за свети Атанасиј се карактеристични традиционалните слики на печатот и помазанието од Духот. Тоа тесно се поврзува со помазанието на Христа, кој не е единствено помазаниот туку „помазаникот“; Оној кој помазува и потоа бива помазан со цел да го помаза целото човештво.

Единството на дејствувањето (енергијата) на Света Троица повторно се потенцира: Отецот, Синот и Духот се неразделни<sup>48</sup>. „Троица не е само име и фантастичен збор, туку вистинско ѹос托ење на Троица“<sup>49</sup>. Свети Атанасиј многупати потенцира дека: „Отецот преку Словото во Светиот Дух создава се“<sup>50</sup>. Кембал нагласува дека значењето на учеството во Божеството, за свети Атанасиј е темелна основа за смислата на Света Троица<sup>51</sup>. Формулата на свети Атанасиј за Света Троица бара задолжително учество на секое лице во дејствувањето на другите и тоа мора да биде така за да се оствари спасението на човекот. Полард, објаснувајќи го ставот на свети Атанасиј, забележува: „Ние надвор од Духот сме туѓи на Бога и далеку од Него. Само со учество во Духот се поврзуваме со Божеството“<sup>52</sup>.

Така, веќе може јасно да се заклучи дека човекот заедничари со Синот преку Духот што, како што забележува Каненгисер, е „плодот на оваа

<sup>46</sup> A. Heisting, „Der Heilige Geist und die Heiligung der Engel in der Pneumatologie des Basilios von Cäsa“, *Zeitschrift für katholische Theologie* 87 (1965), 271.

<sup>47</sup> Θ. Ζήση, „Ο Μέγας Αθανάσιος ως πηγή της περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλίας του Μ. Βασιλείου“, *TEMA*, 223.

<sup>48</sup> *Επιστολή πρός Σεραπίωνα Α'* 31 PG 26, 600D - 601A: „Μία ἄρα καὶ ἐκ τούτων ἡ τῆς Τριάδος ἐνέργεια δείκνυται...Οὐδὲν γάρ ἔστιν διὰ μὴ διὰ τοῦ Λόγου ἐν τῷ Πνεύματι γίνεται καὶ ἐνεργεῖται...Ἀδιαίρετον γάρ ἔστι τοῦ Λόγου τὸ Πνεῦμα“.

<sup>49</sup> „οὐχ ἔως ὀνόματος μόνον καὶ φαντασίας λέξεως, ἀλλὰ ἀληθείᾳ καὶ ὑπάρχει Τριάς“ *Επιστολή πρός Σεραπίωνα Α'*, 28 PG 26, 596B.

<sup>50</sup> „ὁ Πατήρ δι' οὗ ἐν Πνεύματι ἀγίῳ τά πάντα ποιεῖ“ *Επιστολή πρός Σεραπίωνα Α'*, 28 PG 26, 596A. Cf. 20 PG 26, 577C κ.α.

<sup>51</sup> T. C. Campbell, „The Doctrine of Holy Spirit in the Theology of Athanasius“, *Scottish Journal of Theology* 27(1974), 408-440.

<sup>52</sup> T. E. Pollard, *Johannine Christology and the Early Church*. Cambridge 1970, 232.

благодат“<sup>53</sup>, преку која човекот се спасува. Кели се застапува за ова толкување изјавувајќи дека: „обожувањето преку Словото не доаѓа природно врз сите луѓе, туку само врз оние кои се наоѓаат во состојба на лична врска со Него. За да бидеме попрецизни, обожувањето доаѓа од тесно заедничарење со Светиот Дух. Тоа не соединува со Синот Божји, а преку Него со Отецот“<sup>54</sup>.

Врз основа на кажаното до сега, може да се заклучи дека за свети Атанасиј, Христос би се изгубил исто како една „изолирана, необјаслива, историска енigma“<sup>55</sup> без сведоштвото на Духот во луѓето и ова сведоштво е поголемо од какво било филосовско или докматско поимање. Така, видливо е дека смислата на учеството во Троичното Божество има централно значење за разбирање на целокупната богословска мисла на свети Атанасиј Велики. Човекот е во состојба да прими вечно општење и заедничарење со Бога, не само со единствено поистоветување на себеси со Христа и Неговото учење, туку преку учество во Него. Тоа станува возможно преку дејствувањето на Светиот Дух.

VIKTOR NEDESKI

### THE PROCEEDING OF THE HOLY SPIRIT IN THE TEACHING OF SAINT ATHANASIUS THE GREAT AND THE ROLE OF THE SPIRIT IN MAN'S SALVATION

There are real difficulties in establishing the doctrine of the proceeding of the Holly Spirit at this early stage of Pneumatology, and subsequently in the teaching of St. Athanasius the Great. What remains is the fact that the purpose of St. Athanasius in the Epistles to Serapion of Thmuis was not in any way the question of the proceeding, but the proving of the divinity of the Holy Spirit, based on biblical and traditional principles. The main reason for the divergence of views of modern Eastern and Western scholars on the question of the proceeding of the Holy Spirit in these epistles is not the doctrine of St. Athanasius in itself, but the later theological principles under which scholars are guided, and which would have evolved differently in the eastern and western theological tradition.

---

<sup>53</sup> C. Kannengiesser, *Arius and Athanasius: Two Alexandrian Theologians*, Hampshire 1991, 171

<sup>54</sup> J. N. D. Kelly, *Early Christian Doctrines*, London 1977, 257.

<sup>55</sup> R. P. C. Hanson, *The Search for the Christian Doctrine of God*, Edinburgh: T & T Clark 1988, 875.

For St. Athanasius, Christ would be lost as an isolated, inexplicable, historical enigma without the testimony of the Spirit in humanity, and this testimony is greater than any philosophical or dogmatic conception. Thus, it is evident that the meaning of participation in the Holy Trinity is central to the understanding of the entire theological thought of St. Athanasius the Great. Man is able to receive eternal communion with God, not only by simply identifying himself with Christ and His teaching, but by participating in Him. It is made possible by the action of the Holy Spirit.